

20261762766

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Врз основа на член 24 став (1) алинеја 3) и член 188 став (3) од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 135/25 и 269/25), директорот на Агенцијата за електронски комуникации, на 14.7.2026 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА ПУШТАЊЕ НА ПАЗАР И СТАВАЊЕ ВО УПОТРЕБА НА РАДИО ОПРЕМА КОЈА КОРИСТИ РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИ ОПСЕЗИ ШТО НЕ СЕ ХАРМОНИЗИРАНИ НА НИВО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Член 1

Со овој Правилник се утврдува формата и содржината како и потребната документација што се доставува со барањето за согласност за пуштање на пазар и ставање во употреба радио опрема која користи радиотрекенвенциски опсези што не се хармонизирани на ниво на Европската унија (во понатамошниот текст: барање), во согласност со прописите на Европската конференција за пошти и телекомуникации (СЕРТ) и другите меѓународни правила и прописи што ги прифатила Република Северна Македонија.

Член 2

(1) Барањето треба да содржи:

- име и адреса на барателот
- лице за контакт
- назив на радиоопремата, производител, намена и нејзините технички параметри
- радиотрекенвенциски опсези, канална распределба, тип на модулација и максимална моќност на предавател и
- идентификациски број на овластеното лице за сообразност.

(2) Образецот за барањето е даден во Додаток 1 на овој правилник кој е негов составен дел.

(3) За да добие согласност за пуштање на пазар и ставање во употреба радио опрема која користи радиотрекенвенциски опсези што не се хармонизирани на ниво на Европската унија (во понатамошниот текст: согласност), барателот до Агенцијата за електронски комуникации (во понатамошниот текст: Агенција) треба да достави:

- пополнето барање од Додаток 1 на овој правилник и
- изјава за сообразност (Declaration of Conformity) од производителот на опремата.

(4) Барањето се доставува до Агенцијата, во рок не пократок од 30 дена од планираниот датум за пуштање на пазарот или ставање во употреба на радио опремата.

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

По влегувањето во сила овој правилник ќе биде објавен и на веб страната на Агенцијата за електронски комуникации.

Бр. 0101-664/16
14 јули 2026 година
Скопје

Директор,
Нусрет Халити, с.р.

ДОДАТОК 1:

До: АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Кеј Димитар Влахов бр.13

1000 Скопје

Б АРАЊЕ

**за согласност за пуштање на пазар и ставање во употреба радио опрема
која користи радиофреквенциски опсези што не се хармонизирани на ниво на
Европската унија**

APPLICATION

for consent to place on the market and put into service of radio equipment operated on radio frequency
bands not harmonized at EU level

Барател/Supplier

Назив *		
Company		
Адреса *		
Address		
Поштенски број *		
Postal number		
Град *		
City		
Држава *		
Country		
Телефон *		
Phone		
Факс		
Fax		
e-mail *		

Лице за контакт /Contact person

Име *	
Name	
Презиме *	
Surname	
Телефон *	
Phone	
Факс	
Fax	
e-mail *	

Уред /equipment identification

Тип Type	*	
Вид на уред и опис Model and description	*	
Производител Manufacturer	*	
Намена Intended use/purpose of the equipment	*	
Одбрана процедура за оценување на сообразност Selected procedure for conformity assessment (Directive 1999/5/EC)		
Идентификациски број на овластеното тело, доколку е потребно Where appropriate, identification number of the consulted notified body		
Држави во кои ќе се употребува Countries of intended use		
Применети стандарди Applied standards		
Фреквенциски опсези во кои работи радио опремата Frequency bands, for which radio equipment is intended	*	
Работни фреквенции Operating frequencies		
Широчина на канал Channel spacing		
Максимална моќност на предавателот Maximum transmit power		
Вид на модулација Type of modulation		
Вид на антена Type of antenna		
Начин на работа (симплекс/дуплекс) Operating method (simplex/duplex)		
Забелешки Remarks		

(полињата означени со * треба задолжително да се пополнат!)
(fields marked with * are mandatory)

Изјава: Изјавувам под морална и кривична одговорност, дека сите податоци наведени во пријавата, се точни, прецизни и комплетни.
Declaration: I declare, that all the data, stated in the notification, are true, precise and complete, for what I assume all material and penal responsibility.

Датум (Date):

Печат (Stamp):

Потпис на одговорното лице
(Signature of responsible person):